



Општинско средно училиште
„ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“
Велес

Република Северна Македонија
Општинско средно училиште
ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ
Бр. 05 - 401/10
10.09.2025 година
Велес

Друштво за транспорт, трговија и услуги
БЛЕКИ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз
Бр. 01-11/25
10.09.2025 год.
с. Долно Јаболчиште Чашка

РАМКОВНА СПОГОДБА

Склучена на ден 10.09.2025 година, во Велес помеѓу следните

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Општинско средно училиште „Јовче Тесличков“, со седиште на ул. „Кукушка“ бр. 37, Велес, застапувано од директор Васко Трајковски, со ЕМБС 4025644 и ЕДБ 4004965107070 во понатамошниот текст како „Договорен орган“ и
2. Друштво за транспорт, трговија и услуги БЛЕКИ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Долно Јаболчиште Чашка, со седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ бр. 19, со ЕМБС 7764243 и ЕДБ 4083024501270, застапувано од одговорно лице Блерим Зекиров, во понатамошниот текст како „Носител на набавката“.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА

Член 1

Предмет на оваа Рамковна спогодба е набавка на услуги - „Превоз на ученици за потребите на ОСУ „Јовче Тесличков“ - Велес (за учебна година 2025/2026)“.

Дел 1: Сливник - Велес –Сливник

Постапката е спроведена како Рамковна спогодба со еден економски оператор без повторно прибирање на понудите-Отворена постапка бр. 14244/2025, објавен на ВЕБ страната на Бирото за јавни набавки од 04.08.2025 година, врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 05-401/1 од 04.08.2025 година.

III. ЈАЗИК НА СПОГОДБАТА

Член 2

Јазик на Спогодбата и на другите документи кои претставуваат составен дел на спогодбата, е Македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е Македонски јазик.

IV. ЦЕНА

Член 3

Вредноста на услугите од Член 1 од оваа Спогодба изнесува до 702.000,00 денари со зборови (седумстотини и две илјади) денари без вклучен ДДВ.

Цените утврдени во спецификацијата се фиксни и непроменливи за целото времетраење на договорот и се наведени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа Спогодба.

V. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Плаќањето на цената од Член 3 на оваа Спогодба, ќе се врши по претходно доставена финансиска документација (фактура) за целиот утврден износ за извршениот месечен превоз, во рок од 60 дена од денот на приемот на фактурата.

VI. СКЛУЧУВАЊЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА СПОГОДБАТА

Член 5

Оваа Спогодба се смета за склучена од моментот на неговото потпишување од двете договорни страни. Времетраењето е една година од денот на нејзиното склучување или доцелосно исцрпување на средствата предвидени во Член 2 од оваа Спогодба.

VII. РОК И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 6

Носителот на набавката е должен предметот на оваа Спогодба да го врши на следниов начин:

– По издаден писмен налог од страна на Договорниот орган, каде детално се наведени рокот, датумот и часот на извршување на услугите.

Член 7

Носителот на набавката е должен услугите да ги иврши во рок и редослед наведени во писмениот налог од страна на Договорниот орган.

Услугата ќе се извршува според техничката спецификација за сите работни денови во кои се изведува настава.

Доколку по наредба на Министерството за образование и наука, од различни причини, некој неработен ден се прогласи за работен, односно во него да се изведува настава, превозникот е должен да го изврши превозот на учениците.

Услугата се извршува на следниот начин – учениците се земаат од местата кои се опфатени во релациите утврдени во техничката спецификација, се превезуваат до училиштето и се враќаат назад.

Подетално релациите се дефинирани во техничката спецификација.

Согласно Рамковната спогодба секој месец ќе се издава налог со список на ученици кои ќе се превезуваат на посочените локации.

Носителот на набавката е должен да ги изврши услугите за сите работни денови во кои се изведува настава. Доколку по наредба на Министерството за образование и наука, од различни причини, некој неработен ден се прогласи за работен, односно во него да се изведува настава, превозникот е должен да го изврши превозот на учениците. Согласно Рамковната спогодба секој месец ќе се издава налог со список на ученици кои ќе се превезуваат на посочените локации.

VIII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ

Член 8

Договорните страни се согласни дека во случај кога Носителот на набавката нема да го извршува превозот во рокот определен во Член 8 од овој договор па заради тоа падне во задоцнување, истиот е должен да му плати на Набавувачот договорна казна во висина од 0,5% од вкупната цена определена во Член 3 од оваа Спогодба за секој ден на доцнењето.

Договорната казна не може да надмине 5% од вкупната цена определена со Член 3 од оваа Спогодба.

IX. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 9

Носителот на набавката се обврзува да го извршува превозот опишан во Член 1 (и во спецификацијата) на оваа Спогодба, по рок и динамика на извршување утврден во Член 8 од оваа Спогодба.

Член 10

Носителот на набавката се обврзува дека превозот ќе го извршува со бараните карактеристики и квалитет.

Носителот на набавката се обврзува дека за целото времетраење на Спогодбата ќе ги одржува и обновува сите дозволи и лиценци за вршење на такси, слободен и меѓународен превоз согласно Законот за превоз во патниот сообраќај и другите законски прописи со кој е регулиран предметот на спогодбата.

X. ОБВРСКИ НА НАБАВУВАЧОТ

Член 11

Набавувачот се обврзува дека плаќањето ќе го врши по претходно доставена финансиска документација (фактура) за целиот утврден износ во рокот утврден во Член 3.

XI. ГАРАНЦИЈА НА КВАЛИТЕТОТ

Член 12

Носителот на набавката го гарантира квалитетот на превозот, во согласност со важечките стандарди во сообраќајот и сообраќајните средства, за целото време на важење на Спогодбата.

Носителот на набавката го гарантира квалитетот на испорачаните услуги во согласност со договорениот квалитет и дека немаат мани што ја оневозможуваат нивната подобност за редовна употреба, определена со Спогодбата.

Член 13

Носителот на набавката се обврзува дека возилата со кои го врши превозот ќе бидат технички исправни, чисти и во уредна сообраќајна состојба.

XII. ВИША СИЛА

Член 14

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на оваа Спогодба до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, спогодбата може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

XIII. РАСКИНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

Член 15

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска или нема да се придржува кон утврдениот квалитет, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или во спротивно да ја раскине Спогодбата.

Член 16

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски ја раскинува Спогодбата, должна е за тоа писмено да ја извести другата договорна страна во рок од 30 дена.

Член 17

Со писменото известување се смета дека Спогодбата е еднострано раскината по истекот на отказниот рок од Член 16.

По раскинувањето на спогодбата, странките се должни да ги измират настанатите обврски до раскинувањето на Спогодбата.

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Договорните страни можат да ги дополнат или изменат одредбите од оваа Спогодба само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од оваа спогодба можат да се изменат или дополнат со склучување на Анекс на Спогодбата.

Дополнувањата и измените на оваа Спогодба се важечки, ако се направени во писмен облик и ако се потпишани од двете договорни страни.

За се што не е предвидено во оваа Спогодба, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

Член 19

Сите евентуални спорови кои би произлегле од оваа Спогодба, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, во духот на взаемна соработка и добрите деловни односи, ќе ги решава надлежниот суд во Велес.

Член 20

Оваа Спогодба е составена во 4 (четири) примероци, од кои по 2 (два) примерока за секоја договорна страна.

НОСИТЕЛ НА НАБАВКА

Друштво за транспорт, трговија и услуги
БЛЕКИ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Долно
Јаболчиште о. Чашка

Одговорно лице
Блерим Зекиров



ДОГОВОРЕН ОРГАН

Општинско средно училиште
„Јовче Тесличков“

Директор
м-р Васко Трајковски

